



Byura

ЉУБИЦА
АНДРЕЕВСКА
ЉУПКА

LjUBICA
ANDREEVSKA
LjUPKA



УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА СКОПЈЕ
ДАУТ ПАШИН АМАМ
ART GALLERY SKOPJE
DAUT PASHA HAMAM

СКОПЈЕ АПРИЛ 1998
SKOPJE APRIL 1998



Во съюзен на мајка ми Стевка и
папа ми Тодор Зафирови

.....Покрај Ванџел Нумовски и Ѓорѓе Шијаковски, кој јој олемио ја дел од својот живот - тој поминал во Србија, тие усугаја со силата на својата уметност да се изборат за рамноправен стапус во ликовниот живот на македонската културна јавност.

Помеѓу синонамиите уметници значително место ѝ припаѓа на сликарката со силна индивидуалност и експресија, Јулика Андреевска.

„Почувствувајќи дека во мене се јавува некоја внатрешна сила и тој треба за сликање“, - изјави Јулика на постапеното прашање од страна на критичарите: Како, кога и зошто почна да слика. Во сличен контекст, тој повод на еден друг сликар, еден авттор изјави: „Сликањето е постигнато и непрекинато, болно раѓање од духот, будење на свесност, апавистичкото и личното. А, кога сликарката е постапала се чувствува радост на духот - се роди делото“. И сè што Јулика изјави за својата работата, може најкратко да се објасни со цитираниота мисла.

Родена во Кавадарци, Јулика распушта во семејството ојкужената со љубов, грима и внимание на родители. Многубројните часови, иднатата сликарка ги поминуваше во фурнациската работилница на таткото ѝ, од чииштите фурни се ширеше миризбата на лицедерскиите колачи. Од полициите и корпиите, мамеа обоеениите колачиња, прелистени во најразлични фигури во бои. Така сликарката веќе во раното детство го збогатуваше својот дух со најнеобични доживувања. Топлиите и мирисните бои од лицедерскиите срца и колачиња, нанижани во ѕердани, исончани од светлото и појло сонце на поднебјето, трајно се викаени во емоционалното битие на Јулика.

Од татковата работилница, како прв и најосреден извор на инспирација, дојдоа панаѓуриште и празнициште на коишто Јулика одеше со таткото ѝ и останатите членови на семејството, запознавајќи ја тата каја на животот, обичаите, традициите и културата на својот крај и народот. На сите страни се слушаше музика, свиреа кавали и фрули, одекнувајќи ја пејсаната, се израше оро... Продавачите гласно ги довикуваа муштериите и ја нудеа својата стока. Рачно ткаениите и везени килими, чаршафи, носии и марами со најраскошни бои, создаваа во свестта на девојчето калеидоскоп на арабески и бои. Со тата и носителка Јулика изјавува: „Денот беше мал за шолку веселба“. Гурѓовден, Велигден, Божик... неколку децении подоцна, ќе создадаат опус на слики од Јулика Андреевска, под името „Празник на денот“.

Подоцна, со годините, ќе дојдат и други сознанија коишто исто тата, ќе го збогатат нејзината претпостава за животот. Ќе ја сојледа и неѓовата друга страна и ќе види дека животот не е само празник. На нејзината чувствителност и сензитивност тоа ќе останат неизбрисливи штапи и како виторијалско извориште ќе се наметнат во нејзините сликарски говори.

Во ликовниот живот на Македонија се појави во почетокот на деведесетиштетиот години. Со својот ликовен израз, многу брзо врз себе го сврти вниманието на критичарите и јавноста. Во „Музејот на наивната уметност во Јагодина“ за првпат изложува на Седмото биенале на наивната уметност, при што сиручкото жири ѝ додели Посебно признание за изложениите дела. На годиниашното, Осмо биенале на наивната уметност, запазено е нејзиното учествува со три слики.

Со силни емоции, во еден здив, Јулика го пренесува на своите илјадна внатрешниот свет, градејќи ја својата сликарска личност врз традицијата и културата на својот крај, не навледувајќи во клишето на традиционалната наива. Препознатливо, особено и неовообично, Јулика со своите слики ги оживеа дамнешните сеќавања и доживувања, отворајќи ја храбро својата душа за нашите по гледи. Неопишоварена со ликовните правила, без спровод од критичарите на сиручњаците и јавноста, таа до следи својот внатрешен импулс - запаметената слика на дештите којашто ѝ ја одредува формата, композицијата, бојата, со што особено се истакнува автентичноста и индивидуалноста на нејзиното сликарство.



Кат. бр. 11
Cat. No II

Со септо срце колористија, Јуїка Андреевска ѝ одбра својот јаз. Со вроден осеј за хармонија којашто мора да постигне помеѓу природата и духот, ѝ дозволува на сликарската чешка бојата да ја подценцира синочано, огушитено, но најчесто енергично.

„Боите мораат да бидат како зборови - тие вистински, единствено јасни. Во нивното склој да живее песната, да можат да предизвикаат и таја и солза. Премногу зборови треба да се ошфратат.“

Сликата е резултат на визуелната сензабилност. Со необична сидурност ѝ распостранува боите во површината на листот и ѝ душат да оживеат. Енергичен, често комилементарен колористички јаз, еруптивен, пасивен и раздранет во разни правци, зрачи на нејзините слики со сопствен динамизам.

Со композициите доминира фигураата којашто уметницата најчесто постига со спиродо во прв план. Створивно на очекувањата, формата е ослободена од рамките на физичката ограничност, благодарение на брзите и носечките истиоти од интензивни бои. Аистрахарионите ѝ езаж, низ којшто произволно се локирани фигури, всушност, е имагинарниот простор на сеќавањата на Јуїка, којшто бараат свое духовно и визуелно созревање. Асоцијативноста којашто се исказува преку стилизираните фигури, зборува за идентитетот на инспирацијата.

Нејзините објекти, заседа создава цврсто создадена целина. Без претенции, без емфази, константна творечка температура, и покрај се, сликите на Јуїка Андреевска претставуваат койнек за среќата од рајскиите и дейтски јочетоци, постреба за духовно просветување.

Ковилька Смиљковик



Кат. бр. 3
Cat. No 3



Кат. бр. 2
Cat. No 2



Кат. бр. 6
Cat. No 6



Kat. бр. 13
Cat. No 13

.....In addition to Vangel Numovski and Djordje Siljakovic (who spent most of his life in Serbia). Through the strength of their art they managed to win themselves a place in Macedonian cultural life.

Notable among the above-mentioned artists is woman painter of forceful individuality and expression, Ljubica Ljupka Andreevska.

„I felt a kind of inner drive and need to paint“, said Ljupka to her first critics asking how, when and why she started to paint. In a similar context, about another painter, an author wrote: „Painting is constantly and without interruption a painful birth from the spirit, an awakening from the conscious and subconscious, archetypical and genetic, atavistic and personal. And when the painting is finished, one feels spiritual joy - a work has been born“. Everything that Ljupka Andreevska has said about her work can be summed up in the abovequoted lines.

Born in Kavadarci, Ljupka grew up surrounded by her loving parents. The future painter spent many hours in her father's bakery, enjoying the tempting smell of heart-shaped pastries baking in the ovens. Set out on shelves and in baskets, the pastries were shaped in the form of imaginative, colourful these early childhood experiences already enriching her spirit. The strings of warm, freshly baked pastry hearts, sparkling in the bright sunlight of her native land, were thus permanently woven into Ljupka's emotional being.

After her father's bakery, the first and immediate source of inspiration, came fairs, holidays, which she attended with her and other members of the family, becoming acquainted with the life, customs, traditions and culture of her region and people. Everywhere music was heard, the playing of pipes and flutes, songs, dancing. Vendors would loudly hawk their goods, hoping to attract customers. Handwoven carpets, embroidered tablecloths, sheets, costumes, bright-coloured scarves created in the girl's consciousness a kaleidoscope of arabesques and colour. With sentiment and nostalgia Ljupka has said: „The day was too short for so much joy!“ Several decades later the festivities of St. George's Day, Easter, Christmas resulted in a whole series of paintings by Ljupka Andreevska entitled „Holiday“.

In later years other experiences would come, further enriching her vision of life. She encountered its other aspects and saw that life was not just a holiday, this leaving an indelible imprint on her sensitivity as another thematic source of her painting.



Kat. 6p. 7
Cat. No 7

Ljupka appeared in Macedonian art life in the early 1990s, her style quickly attracting the attention of critics and the public. She exhibited at the Museum of Naive Art in Jagodina for the first time at Seventh of Naive Art, on which occasion the judges awarded her honorary mention for the works exhibited. At this year's Eighth Biennal she drew attention with three of paintings.

Driven by strong emotions, Ljupka transfers her inner world to her canvases, building her artistic personality on the tradition and culture of her region, without falling into the clichés of traditional primitive art. In her distinctive, unusual paintings, Ljupka has revived old memories and experiences, boldly laying bare her soul. Not limited by artistic conventions, without fear of the criticism of experts and the public, she obeys her inner impulse - the remembered vision of her childhood which determine form, composition, colours, enhancing the authenticity and individuality of her painting.

A colourist with all her heart, Ljupka Andreevska has chosen her path. Guided by an innate sense of the harmony that must exist between nature and the spirit, she allows her paintbrush to highlight colours spontaneously, easily, though generally vigorously.

„Colours must be like words - the right ones, clear, genuine. So that they can give to a song, cause sorrow and tears. Superfluous words must be rejected“.

The paintings are the result of a visual sensibility. With exceptional assurance she spreads colours across the surface of the canvas and allows them to come alive. Her energetic brushstrokes of thickly applied, often complementary colours spreading in various directions give her paintings their own dynamism.

The compositions are dominated by a figure, which the artist generally sets in the foreground.

Contrary to expectations, the form is freed of physical bounds by means of intensive colour.

An abstract landscape with arbitrarily located figures is actually the imaginary space of Ljupka's memories and dreams, which require spiritual and visual development. The associative basis of the stylized figures reveals the identity of the inspiration.

Her work, for the time being, comprises a firmly woven whole. Without laying any special claims, maintaining a constant creative temperature, the paintings of Ljupka Andreevska constitute a longing for the happy of a child's blissful beginnings, a need for spiritual enlightenment.

Koviljka Smiljkovic





Кат. бр. 9
Cat. No 9



ЉУБИЦА АНДРЕЕВСКА – ЉУПКА БИОГРАФИЈА

Родена во Кавадарци. Слика од 1970 година. Живее во Скопје. Има изложувано на самостојни и групни изложби во земјата и странството.

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ

1990. април: Скопје, Македонски народен театар, Фоаје
1991. август: Скопје, Национален музеј, Стогомен дом „Браќа Миладиновци“
1991. ноември: Скопје, Музеј на град Скопје
1993. јуни: Куманово, Уметничка галерија
1993. ноември: Париз, Македонски информашен центар
1994. јули: Охрид, Дом на култура „Григор Прличев“
(33. Балкански фестивал на народни песни и ора. Охрид, Македонија)
1995. март: Штип, Уметничка галерија „Безистен“
1997. август: Јајходина, Музеј наивне уметности
1997. септември: Белград, Народна библиотека Србије

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

1990. Ернестиново, Галерија „Пејтар Смајик“
1991. Белград, Ликовна галерија, „Човек и његова околина“
1991. Белград, Ликовна галерија, 17. Традиционална изложба „Жене стварају“
1991. Белград, Ликовна галерија, „Мајски сусрети '91“
1994. Охрид, Галерија во Домот на култура „Григор Прличев“, 10. Интернационална уметничка колонија „Дебарца '94“
1995. Јајходина, Музеј наивне уметности, Седми бијенале наивне уметности
1996. Скопје, Музеј на град Скопје, Наивна уметност на Србија
1996. Јајходина, Музеј наивне уметности, Осма ликовна колонија наивне уметности
1997. Јајходина, Музеј наивне уметности, Осми бијенале наивне уметности

НАГРАДИ

1995. Јајходина, Посебно признање за изложена дела, Седми бијенале наивне уметности, Музеј наивне уметности

ЛИКОВНИ КОЛОНИИ

1990. 18. Ликовна колонија „Пејтар Смајик“, Ернестиново
1994. 10. Интернационална колонија „Дебарца '94“, Белчишта
1997. Ликовна колонија „Зајечар '97“, Дом културе, Зајечар



Кат. бр. 5
Cat. No 5

**LJUBICA ANDREEVSKA – LJUPKA
BIOGRAPHY**

Born in Kavadarci. She has been painting since 1970. Resides in Skopje. She has participated at independent and group in her own country and abroad.

INDEPENDENT EXHIBITIONS

- 1990 April: Skopje, Macedonian National Theatre, foyer
- 1991 April: Struga, National Museum, Braka Miladinovci Memorial Centre
- 1991 November: Skopje, City Museum
- 1993 June: Kumanovo, Art Gallery
- 1993 November: Paris, Macedonian Information Centre
- 1994 July: Ohrid, Grigor Prlicev Cultural Centre (33rd Balkan Festival of Folk Songs and Dances, Ohrid, Macedonia)
- 1995 March: Stip, Bezistan Art Gallery
- 1997 August: Jagodina, Museum of Naïve Art
- 1997 September: Belgrade, National Library – Serbia

GROUP EXHIBITIONS

- 1990 Ernestinovo, Petar Smajic Gallery
- 1991 Belgrade, Art Gallery, Man and His Environment
- 1991 Belgrade, Art Gallery, 17th Traditional Exhibition "Women Create"
- 1991 Ohrid, Grigor Prlicev Cultural Centre, 10 th International Art Colony, Debarca 94
- 1995 Jagodina, Museum of Naïve Art, 7th Biennial of Naïve Art
- 1996 Skopje, City Museum, Naïve Art of Serbia
- 1996 Jagodina, Museum of Naïve Art, 8th Art Colony
- 1997 Jagodina, Museum of Naïve Art, 8th Biennial of Naïve Art

AWARDS

- 1995 Jagodina, honorary mention for works exhibited, 7th Biennial of Naïve Art, Museum of Naïve Art

ART COLONIES

- 1990 18th Petar Smajic Art Colony, Ernestinovo
- 1994 10th International Colony Debarca 94, Belcista
- 1996 8th Art Colony of Naïve Artists, Museum of Naïve Art, Jagodina
- 1997 Zajacar 97 Art Colony, Cultural Sentre, Zajacar



Кат. бр. 1
Cat. No 1

КАТАЛОГ – CATALOGUE

- | | |
|---|--|
| 1. ПЕСНА НА ЗОРАТА, 1991
масло на јанел
45 x 61 см | 1. SINGING AT DAYBREAK, 1991
oil on panel
45 x 61 cm |
| 2. СПОМЕНИ ОД МЛАДОСТА, 1992
комбинирана техника
50 x 70 см | 2. MEMORIES OF YOUTH, 1992
combined technique
50 x 70 cm |
| 3. ДОВИКУВАЊЕ, 1992
масло на јлатино
61 x 50 см | 3. CALLING, 1992
oil on canvas
61 x 50 cm |
| 4. ПРАЗНИК НА ДЕНОТ, 1994
масло на јлатино
60 x 60 см | 4. HOLIDAY I, 1994
oil on canvas
60 x 60 cm |
| 5. ПРАЗНИК НА ДЕНОТ 5, 1994
масло на јлатино
60 x 60 см | 5. HOLIDAY V, 1994
oil on canvas
60 x 60 cm |
| 6. ОВЧАР, 1995
масло на јанел
70 x 50 см | 6. SHEPHERDS, 1995
oil on panel
70 x 50 cm |
| 7. ЖЕНА И ЦВЕТ, 1996
масло на јлатино
50 x 70 см | 7. WOMAN AND A FLOWER, 1996
oil on canvas
50 x 70 cm |
| 8. ОДМОР НА ЛИВАДА, 1996
масло на јанел
50 x 60 см | 8. RESTING IN THE MEADOW, 1996
oil on canvas
50 x 60 cm |
| 9. ТРИПТИХ „ПРАЗНИК НА ДЕНОТ“, 1996
пастел
80 x 240 см | 9. HOLIDAY TRIPTYCH, 1996
pastels
80 x 240 cm |
| 10. ТРИПТИХ „МОЛИТВА“, 1996
пастел
80 x 240 см | 10. PRAYER TRIPTYCH, 1996
pastels
80 x 240 cm |
| 11. МОЛИТВА, 1995
масло на јлатино
60 x 60 см | 11. PEAYER, 1995
oil on canvas
60 x 60 cm |
| 12. ЖЕНА СО ЦВЕЌЕ, 1995
масло на јлатино
62 x 50 см | 12. WOMAN WITH A FLOWER, 1995
oil on canvas
62 x 50 cm |
| 13. ОВЧАРКА, 1996
масло на јлатино
50 x 70 см | 13. SHEPHERDESS, 1996
oil on canvas
50 x 70 cm |



Kat. бр. 12
Cat. No 12



Кат. бр. 8
Cat. No 8

БИБЛИОГРАФИЈА – BIBLIOGRAPHY

- Златко Теодосиевски, *Љубка Андреевска*, Каталог, Македонски народен театар, април 1990.
- Branko Jakšić, *Ernestinovo 90*, Каталог, Друштво кипара наивака „Ernestinovo“, Ernestinovo, 1990.
- D. Bađun, *Središte likovnog stvaranja*, Glas Slavonije, Osijek, 2. 8. 1990.
- Ђ. К. Друžованје у парку скулптура, Ослобођење, Сарајево, 8. 6. 1990
- Лазо Плавевски, Владимир Величковски, *Љубица Андреевска Љубка*, Каталог, Музеј на град Скопје, Скопје, 1991.
- Љубен Пауноски, *Љубица Андреевска Љубка*, Каталог, Народни музеј, Струга, 1991.
- В. П. Во Народниот музеј во Струга Изложба на *Љубица Андреевска*, Нова Македонија, 30. 7. 1991.
- В. С. Излага *Љубица Андреевска*, Вечер, Скопје, 1. 8. 1991.
- Владимир Величковски, Непосредна вдхновеност, Лик, Нова Македонија, Скопје, 7. 8. 1991.
- Р(адмила) Т(рифуновска), *Фолклорот – Инспирација*, Македонија, Илустрирано списание на Матицата Македонска, бр. 461, Скопје, септември 1991.
- Г(оце) Ј. Божурски, *Сируѓа – Стапен дом „Браћа Миладинови“*, Ликовни живот, бр. 33, Земун, септември 1991.
- Пауновски Љубен, *Во духот на Шагаловата илустриција*, Излог, Изложби, Пулс, Скопје, 3. 10. 1991.
- З. Л. Убавината на наивизмот, Вечер, Скопје, 19. 11. 1991.
- Винка Создова, *Музеј на град Скопје, Слики на Љубица Андреевска*, Република, Скопје, 19.11. 1991.
- С(офија) Гуровска, *Музеј на град Скопје, Изложба на Љубица Андреевска*, Нова Македонија, Скопје, 19. 11. 1991.
- Светлана Христова – Јоциќ, *Големиот занес*, Нип, Нова Македонија, Скопје, 15. 1. 1992.
- Златко Теодосиевски, Љубен Пауноски, *Љубица Андреевска – Љубка*, Каталог, Македонски информативен центар, Париз, 1993.
- Г(оце) Ј. Божурски, *Амбициозни зајдрабувања од поднебјето*, Културен живот, 3/1993.
- З. Л. Проникнување со традиција, Вечер, Скопје, 1. 7. 1993.
- С(офија) Гуровска, *Битието на својот род*, Нова Македонија, Скопје, 6. 7. 1993.
- Љубица Андреевска – Љубка, Нова Македонија, Скопје, 3. 11. 1993.
- Г(оце) Ј. Божурски, *Амбициозни зајдрабувања од поднебјето*, Каталог, Дом на култура „Григор Пличев“, Охрид, јули 1994.
- Група автори, *Љубица Андреевска Љубка*, Каталог, Дом на култура „Григор Пличев“, Охрид, јули 1994.
- Т. Мартиноски, 10. *Интернационална уметничка колонија „Дебарца '94“*, Каталог, 10. Интернационална уметничка колонија „Дебарца '94“, Белчишта, Охрид, 1994.
- Светлана Христова – Јоциќ, *Првото*, Нова Македонија, Скопје, 23. 2. 1994.
- Љубица Андреевска Љубка, Каталог, Завод Музеј, Штип, 1995.
- Ковилька Смиљковић, *Седми бијенале наивне уметности*, Каталог, Музеј наивне уметности, Јагодина, 1995.
- Б(ајо) Џаковић, *Први џуџ – међународни*, Нови пут, Јагодина, 17. 5. 1995.
- *Признање наивцима*, Политика експрес, Београд, 23. 5. 1995.
- *Лауреати Јевтловић и Халупова*, Народне новине, Ниш, 23. 5. 1995.
- (Слободан) Жикић, *Отворен Бијенале наиве*, Политика, Београд, 29. 6. 1995.
- В(ерица) Илић, *Отворен 7. Бијенале наиве*, Нови пут, Јагодина, 5. 7. 1995.
- Љубка Андреевска, Арт Порта, год. 1 бр. 1, Скопје, август 1995.
- Б(ајо) Џаковић, *По други џуџ – међународна*, Нови пут, Јагодина, 26. 6. 1996.
- Љ. Радivoјевић, *Чудесне слике у божанској амбијенту*, Слободна реч, Врање, 28. 6. 1996
- В(ерица) Илић, *Завршена ликовна колонија*, Нови пут, Јагодина, 3. 7. 1996.
- Нина Параћанин, *Осма ликовна колонија*, Каталог, Музеј наивне уметности, Јагодина, 1996.
- Нина Параћанин, *Осми бијенале наивне уметности*, Каталог, Музеј наивне уметности, Јагодина, 1997.
- Б(ајо) Џаковић, *Крујним корацима у светот*, Нови пут, Јагодина, 26. 2. 1997.

Издавач: Уметничка галерија - Скопје
Одговорен уредник: Драган Бошнаковски
Предговор: Ковиљка Смиљковиќ
Организација на изложбата: Уметничка галерија - Скопје,
Коста Мартиновски
Попис на изложбите и библиографија: Марица Врачевиќ
Превод на англиски: Карин Радовановиќ
Фотографии: Душко Мильовски
Ликовно обликување: Љубица Андреевска - Љупка
Подготовка и печат: Печатница „11 Октомври“ - Прилеп
Април - 1998 год.
Тираж 300

Publisher: Art Gallery - Skopje
Editor-in-chief: Dragan Bošnakovski
Preface: Koviljka Smiljković
Organization of the Exhibition: Art Gallery - Skopje, Kosta Martinovski
Exhibition listings and bibliography: Marica Vračević
English translation: Karin Radovanović
Photographs: Duško Miljovski
Lay Out: Ljubica Andreevska - Ljupka
Prepress and printed by: Pečatnica „11 Oktomvri“ - Prilep
April: 1998
Circulation: 300

КОРИЦА:
ТРИПТИХ „МОЛИТВА“, 1996
COVER PAGE:
PRAYER TRIPTYCH, 1996



УМЕТНИЧКА
ГАЛЕРИЈА
СКОПЈЕ



УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА СКОПЈЕ
ART GALLERY - SKOPJE